

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Редакциски пречистен текст¹

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел да се заштитат животот и здравјето на луѓето, човековата околина и материјалните добра, производството, превозот, прометот, употребата и складирањето на експлозивните материји се врши под услови и на начин определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него, како и во согласност со пропишаните технички нормативи и услови за овој вид материји.

Член 2

Под производство на експлозивни материји, во смисла на овој закон, се подразбира секоја преработка, доработка и изработка на сировини или готови производи од експлозивни материји за потребите на стопанството, безбедноста, културни, спортски и други јавни приредби, како и испитување на физичките и хемиските својства на експлозивните материји, со цел да се изнајдат нови видови на експлозивни материји или да се подобри нивниот квалитет или дејство.

Член 3

Под превоз на експлозивни материји, во смисла на овој закон, се подразбира секој транспорт на овие материји од едно до друго просторно оддалечено место, како и вршење на други дејствија во врска со тој транспорт (приготвување на експлозивната материја за превоз, натовар, истовар и попатни манипулации).

Член 4

Под употреба на експлозивни материји, во смисла на овој закон, се подразбира секоја примена на експлозивните материји за уривање или обликување на објекти и материјали, постигнување ефекти на оган, светлина, пукање или чад со енергија ослободена со хемиски реакции при експлозивно разлагање.

¹ Редакциски пречисетниот текст на Законот за заштита од експлозивни материји, ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр.4/78, Исправка на Законот за заштита од експлозивни материји, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр.10/78, Законот за изменување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр.51/88, Законот за изменување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр.36/90, Законот за изменување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.12/93, Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.66/07, Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.84/08, Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.135/11, Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.148/15, Законот за изменување на Законот за заштита од експлозивни материји, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.294/21 и Одлуката на Уставниот суд на РСМ У.бр.20/2022, објавена во “Службен весник на РСМ“ бр.78/23, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Член 5

Под складирање на експлозивни материји, во смисла на овој закон, се подразбира секое трајно или привремено сместување на овие материји во магацини, прирачни склади и продавници на правното лице кои произведуваат, превезуваат, набавуваат, продаваат или употребуваат такви материји, без оглед на видот и ко-личеството на експлозивните материји.

Член 6

Под заштита од експлозивни материји, во смисла на овој закон, се подразбира преземање на мерки и дејствија со кои се спречува опасност од пожар и експлозија во производството, превозот, прометот, употребата и складирањето на експлозивните материји, како и при ракување со нив при вршење на овие дејности.

Член 7

Одредбите на овој закон не се однесуваат на производството, превозот, прометот, употребата и складирањето на експлозивните материји за потребите на одбраната на Република Северна Македонија

Одредбите на овој закон не се однесуваат на складирањето и употребата на експлозивните материји во јамски магацини (рударски окна) на рударските претпријатија.

Член 8

Експлозивни материји, во смисла на овој закон, се:

- 1) стопански експлозиви;
- 2) средства за палење на експлозиви;
- 3) пиротехнички производи;
- 4) стопанска муниција;
- 5) барут;
- 6) суровини од експлозивен карактер за производство на материите од точка 1 до 5 на овој став.

Стопански експлозиви се материји што се употребуваат за уривање или обликување на објекти и материјали со енергија ослободена со хемиските реакции при експлозивното разлагање.

Како средства за палење на експлозиви се сметаат сите видови капсли, запалки, штапини и пиротехнички средства што се употребуваат при минирање.

Пиротехнички производи се средства што се употребуваат за огномети, противградните ракети и други ракети што се користат за научни, стопански и други цели, како и предмети што содржат прскави состојци со дејство на експлозив или други состојци што служат за постигнување ефекти на оган, светлина, пукање или чад.

Стопанска муниција се гилзи опремени со капсла или наполнети со барут.

Барут е црниот или малочадливиот барут наменет за рударски и спортски потреби.

Суровини од експлозивен карактер се материји што според хемискиот состав и осетливоста на палење имаат особини на експлозив и се способни за експлозивно разлагање, а се наменети за производство на експлозивни материји.

Член 9

Правното лице кои се занимаваат со производство, превоз, промет, употреба и складирање на експлозивни материи, се должни да организираат и трајно вршат внатрешна контрола над спроведувањето на пропишаните услови и мерки со кои се обезбедува заштита на животот и здравјето на луѓето, материјалните добра и човековата околина, како и заштитата од злоупотреба на овие материи.

Правното лице од став 1 на овој член, со општ акт организираат трајно вршење на внатрешната контрола над ракувањето и непосредната употреба на експлозивните материи во согласност со пропишаните технички нормативи и услови за овој вид материи.

Член 10

Лицата кои во текот на производството, превозот, прометот, употребата и складирањето на експлозивните материи ракуваат или на друг начин доаѓаат во допир со нив, се должни да ги преземат сите пропишани превентивни и други мерки за заштита на животот и здравјето на луѓето, човековата околина и материјалните добра, како и за заштита од злоупотреба на овие материи.

Член 11

Со експлозивни материи може да ракува само полнолетно лице физички способно и стручно оспособено за ракување со тие материи, кое не е осудувано за кривично дело или не е казнето за прекршок, што го прави неподобно за ракување со тие материи, како и лице против кое не се води кривична или прекршочна постапка за такво кривично дело или прекршок.

Стручната оспособеност на лицата кои ракуваат со експлозивните материи опфаќа основни познавања за физичките и хемиските својства на експлозивните материи, пропишаните технички нормативи и услови за овој вид материи, како и прописите за експлозивните материи.

Лица кои не се стручно оспособени за ракување со експлозивни материи можат да пренесуваат, натоваруваат, истоваруваат, претоваруваат и складираат експлозивни материи во магазин, прирачен склад или продавница само ако претходно се запознати со начинот на работата, со опасностите од експлозивните материи, мерките за заштита при работа и под услов тие работи да ги вршат под непосредно раководство и надзор на лице стручно оспособено за ракување со експлозивни материи.

Член 12

Образовни организации, кои подготвуваат кадри за потребите на одбраната, цивилната заштита, безбедноста и општествената самозаштита, подготвуваат и лица стручно оспособени за ракување со експлозивни материи.

II. ПРОИЗВОДСТВО

Член 13

Со производство на експлозивни материи можат да се занимаваат претпријатија кои од Министерството за внатрешни работи ќе добијат одобрение за вршење на оваа дејност и ќе бидат запишани во судскиот регистар.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз основа на поднесено барање.

Барањето од ставот 2 на овој член и одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.

Одобрението за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи Министерството за внатрешни работи го издава во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето со потребната документација за издавање на одобрението.

Одобрението од став 1 на овој член се издава по претходно прибавено мислење од Министерството за одбрана.

Министерството за внатрешни работи пред издавањето на одобрението за производство на експлозивни материи е должен да утврди дали правното лице ги исполнува условите во поглед на локацијата, техничката опременост, мерките за заштита, можностите за складирање на експлозивните материи и стручноста на кадарот.

Поединци не можат да произведуваат експлозивни материи.

Член 13-а

Доколку Министерството за внатрешни работи не го издаде одобрението за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи, односно не донесе решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи во рокот од членот 13 став 4 од овој закон, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот за внатрешни работи заради донесување на решение од страна на министерот за внатрешни работи.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за внатрешни работи.

Министерот за внатрешни работи е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 1 на овој член до писарницата на министерот за внатрешни работи да донесе решение со кое барањето за издавање на одобрение за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи е уважено или одбиено. Доколку министерот за внатрешни работи нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството за внатрешни работи.

Кон барањето за донесување решение од ставот 1 на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето за издавање на одобрението за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи.

Доколку министерот за внатрешни работи не донесе решение во рокот од ставот 3 на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот 5 на овој член да изврши инспекциски надзор во Министерството за внатрешни работи и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.

Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот 6 на овој член по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за внатрешни работи во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок да го извести инспекторот и да му достави примерок од актот со кој е одлучено по барањето.

Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот 7 на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за внатрешни работи ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучувал по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 8 на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 6 на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, приговорот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 10 на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот 5 на овој член или не поднел пријава согласно со ставот 9 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството за внатрешни работи дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 11 на овој член директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Во случајот од ставот 12 на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

Во случајот од ставот 13 на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 11 на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот 9 на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

Постапката пред Управниот суд е итна.

Член 14

Објекти во кои се произведуваат експлозивни материи можат да се лоцираат само на места кои за таа намена се определени со просторните и урбанистичките планови или со општите акти на општината со кои се регулираат режимот и условите на градење во населените места.

Во просторните и урбанистичките планови или во општите акти на општината со кои се регулираат режимот и условите на градење во населените места мора да се предвиди заштитна зона околу објектите наменети за производство на експлозивни материи и други урбанистички мерки за заштита на животот и здравјето на луѓето, човековата околина и материјалните добра од штетното влијание на тие објекти.

Член 15

Објектите од член 14 на овој закон можат да се лоцираат и градат само надвор од населени места и доволно оддалечени од јавни патишта, железнички пруги и далноводи со висок напон.

Во заштитната зона околу објектите наменети за производство на експлозивни материи не може да се одобри изградба на други објекти, освен на такви кои служат за нивно обезбедување.

Член 16

Објектите од член 14 на овој закон мораат да бидат опремени со уреди, техничка опрема и средства за гаснење пожар и заштита од експлозија, а ако се надземни - мораат да имаат и громобранска инсталација.

Правното лице која управува со објектите од став 1 на овој член е должна да се грижи за исправноста на уредите, техничката опрема и средствата за гаснење пожар и заштита од експлозија, како и за трајната исправност на громобранската инсталација.

Член 17

Објектите во кои се произведуваат експлозивни материи мораат да бидат обезбедени со постојана стража, техничка опрема, направи и средства за почетно гаснење пожар, огради, осветлување и со истакнување знаци за забрана и предупредување.

Член 18

Решение за локација на објекти наменети за производство на експлозивни материи издава Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија по претходно прибавена согласност на локацијата од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Член 19

Подносителот на барањето за издавање решение за локација на објекти од член 18 на овој закон, кон барањето приложува:

- ситуација во четири примероци со диспозиција на постојните околни објекти и објектите што ќе се изградат;
- опис на намената на објектите вцртани во ситуацијата;
- технички опис на објектот, односно на постројките што ќе се изградат, односно постават и опис на технолошкиот процес;
- попис на видовите и количествата на експлозивните материи, запалните течности, гасовите и други запаливи материи наменети за технолошкиот процес со нивните пожарни и експлозивни карактеристики и местото каде што ќе се складираат тие материи.

Член 20

Согласност на решенијата и мерките за заштита од пожари и експлозија и нивната усогласеност со соодветните технички нормативи во проектот за заштита од експлозија, што е составен дел на техничката документација за изградба на објекти наменети за производство на експлозивни материи, дава Министерството за внатрешни работи.

Член 21

При вршењето на технички преглед за употреба на објектите наменети за производство на експлозивни материи учествува и овластен претставник од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Решение за употреба на објектите од став 1 на овој член нема да се издаде сè додека не се спроведат мерките за заштита предвидени во инвестиционо-техничката документација, посебниот проект за заштита од пожар и експлозија и постојните прописи.

Член 22

Правното лице кои се занимаваат со производство на експлозивни материи, за внатрешен промет можат да ги произведуваат само оние видови експлозивни материи чие производство е одобрено.

Правното лице кои се занимаваат со производство на експлозивни материи можат и без одобрение да произведуваат експлозивни материи наменети исклучиво за извоз.

Член 23

За експлозивни материи увезени за производство на други видови експлозивни материи, увозникот е должен да обезбеди атест од странскиот производител, со кој се докажуваат нивните својства.

Член 24

За квалитетот на произведените експлозивни материи одговара производителот.

Производителот е должен да издаде атест со кој се потврдува дека експлозивните материи им одговараат на условите утврдени во одобрението за пуштање во промет.

Член 25

Правното лицекои произведуваат експлозивни материи, можат овие материи да ги пуштаат во промет, употребуваат за изведување на работи за сопствени потреби, да ги испитуваат или да ги извезуваат.

Член 26

Правното лице која произведува експлозивни материи заради пуштање во промет е должна тие материи да ги пакува на начин погоден за безбеден превоз, промет, употреба и складирање пропишани со закон или техничките нормативи и услови за соодветниот вид на материи и секое пакување одделно да го означи, како и да стави во прилог на секое единечно пакување упатство за начинот на ракувањето, пре-возот, употребата, уништувањето и условите за складирање на односниот вид експлозивна материја. Ознаката на пакувањето мора да содржи серија, број и година на производство. Ако едно пакување содржи повеќе единечни пакувања, тогаш мора покрај тие ознаки да има и посебни ознаки.

Член 27

Правното лицекои произведуваат експлозивни материи се должни да водат евиденција за произведените експлозивни материи.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- 1) податоци за видот и количеството на произведените експлозивни материи;
- 2) назив и седиште на правното лице на која овие материи и се продадени, и датум на продажбата; назив на органот што го издал одобрението за промет, број и датум на одобрението, назив на органот што го издал одобрението за превоз, број и датум на одобрението за превоз;
- 3) податоци за видот, количеството и за ознаките на пакувањата (серија) на експлозивните материи;
- 4) податоци за видот и количеството на експлозивните материи употребени за изведување на работи за сопствени потреби, за работите и времето на нивното изведување;
- 5) податоци за видот и количеството на експлозивните материи употребени за испитување и за времето на испитувањето.

III. ПРЕВОЗ

Член 28

Надвор од кругот на правното лицекои произведуваат, вршат промет или употребуваат експлозивни материи во вршењето на својата редовна дејност можат тие материи да се натоваруваат, претоваруваат и истоваруваат само на места на кои не се доведува во опасност животот и здравјето на луѓето, човековата околина и материјалните добра и кои како такви ќе ги определи Министерството за внатрешни работи.

Член 29

Во внатрешниот сообраќај експлозивни материи можат да се превезуваат само врз основа на одобрение издадено од Министерството за внатрешни работи од чие подрачје се упатува пратката со експлозивните материи.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз основа на поднесено барање.

Барањето од ставот 2 на овој член и одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.

Одобрението за превоз се издава во два примероци од кои едниот го задржува испраќачот, а другиот се предава на возачот, односно превозникот.

Експлозивни материи во количества до пет килограми, можат да се превезуваат и без одобрение од став 1 на овој член.

* Членот 30 е избришан, види: Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материи („Службен весник на РМ“ бр.84/08).

Член 31

На правното лице која употребува експлозивни материи во вршењето на својата редовна дејност може да ѝ се издаде одобрение за повеќекратен превоз на овие материи од магазин за сместување на експлозивни материи до местото на употребата. Рокот на важењето на ова одобрение не може да биде подолг од три месеци.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава и во електронски облик.

Ако при издавањето на одобрението од став 1 на овој член испраќачот не располага со сите неопходни податоци, кои што се потребни за секој единечен превоз на експлозивните материи, испраќачот е должен најмалку два часа пред почетокот на секој единечен превоз на погоден начин да го извести органот кој му го издал одобрението за почетокот на превозот со сите податоци од овој закон, кои што органот треба да ги внесе во копието на одобрението. Истите податоци ги внесува и испраќачот во својот примерок на одобрението за превоз што му го предава на возачот.

Член 32

Министерството за внатрешни работи е должно посредно или непосредно да го следи превозот на експлозивните материи и во секое време да ја знае приближно неговата позиција, а по потреба и да му обезбеди полициска придружба за поминување низ населени места или делови од јавните патишта со поинтезивен сообраќај.

Член 33

Во моторното возило со кое се превозува пратка на експлозивни материи покрај возачот мора да се наоѓа и придружник на возачот, ако со друг пропис не е поинаку определено и ако тој превоз се врши на релација подолга од 10 километри и количество поголемо од 10 килограми.

Обврската од став 1 на овој член се однесува само на превоз на пратка на експлозивни материи која тргнува од територијата на Република Северна Македонија.

IV. ПРОМЕТ

Член 34

Со промет на експлозивни материи можат да се занимаваат правното лице кои за тоа ќе добијат одобрение од Министерството за внатрешни работи и ќе бидат запишани во судскиот регистар.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз основа на поднесено барање.

Барањето од ставот 2 на овој член и одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.

Пред издавањето на одобрението од став 1 на овој член Министерството за внатрешни работи е должен да утврди дали правното лице ги исполнува условите во преглед на деловните простории, техничката опременост, мерките за заштита, можностите за складирање на експлозивните материи во магацини, прирачни складови и во продавници, оспособеноста и стручноста на кадарот.

Член 35

Продавниците или прирачните складови мораат да бидат изградени од огноотпорен материјал и заштитени од провална кражба.

Во продавниците во кои покрај експлозивни материи се продава и друга стока, експлозивните материи мораат да бидат сместени во масивна метална каса или во издвоена просторија во продавницата.

Експлозивните материи во продавниците или прирачните складови мораат да се сместени според техничките нормативи и услови за овој вид материи, упатството на производителот и според условите утврдени со овој закон.

Член 36

Експлозивни материи заради употреба можат да набавуваат само правното лице, државни и други органи и лица кои имаат одобрение за нивна набавка.

Одобрението за набавка на експлозивни материи го издава Министерството за внатрешни работи на чие подрачје е седиштето на правното лице, државниот или друг орган, односно живеалиштето или престојувалиштето на лицето кое бара одобрение за набавка на експлозивни материи.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз основа на поднесено барање.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.

Одобрение за набавка на експлозивни материи од став 1 на овој член нема да се издаде на оние претпријатија, државни и други органи и лица кои не обезбедиле стручно лице кое ќе ракува со експлозивни материи при нивната непосредна употреба.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на ловечката муниција, ловечкиот барут, капслите за ловечката муниција кои ги купуваат лицата на кои им е издадена дозвола за поседување и носење оружје – ловечка пушка и капслите за вообичаените детски играчки.

Член 37

Одговорното лице во продавницата може да издаде експлозивни материи само на лице на кое гласи одобрението за нивната набавка, како и на лице на кое му е издадена дозвола за поседување и носење на оружје – ловечка пушка. Пред издавањето на експлозивните материи, одговорното лице во продавницата е должно да го утврди идентитетот на лицето кое бара да му се издадат експлозивни материи.

Одговорното лице во продавницата нема да издаде експлозивни материји на овластено лице за кое може основано да се заклучи дека е под дејство на алкохол или дека настапиле други околности што го прават неподобно за преземање на експлозивните материји.

* Членот 38 е избришан, види: Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материји („Службен весник на РМ“ бр.84/08).

Член 39

Лице кое во согласност со одредбите на овој закон набавило експлозивни материји не смее тие материји да ги продаде или даде на заем на претпријатие, државен или друг орган или на друго лице.

Член 40

Лице кое во согласност со одредбите на овој закон набавило експлозивни материји е должно тие материји грижливо да ги чува, да не допушти тие да дојдат во раце на малолетни или други неовластени лица и да се придржува на мерките за заштита определени во одобрението за набавка на експлозивните материји и во упатството на производителот.

Член 41

Министерството за внатрешни работи е должен да води евиденција за издадените одобренија за набавка на експлозивни материји.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- 1) назив и седиште на правното лице или органот, односно име, презиме, адреса на станот и број на лична карта на лицето на кое му е одобрена набавка на експлозивни материји;
- 2) вид и количество на одобрените експлозивни материји;
- 3) за која намена ќе се употребат експлозивните материји;
- 4) рок до кога експлозивните материји треба да се употребат, односно уништат или вратат;
- 5) име, презиме, адреса на станот и број на личната карта на стручното лице кое ќе ракува со експлозивните материји при нивната непосредна употреба и
- 6) датум на издавањето на одобрението.

V. УПОТРЕБА

Член 42

Со цел да се обезбеди експлозивните материји да се употребуваат исклучиво за онаа намена за која се набавени, правното лицед, државните и другите органи кои употребуваат експлозивни материји, во општ акт со кој организираат трајно вршење на внатрешна контрола над ракувањето и непосредната употреба на експлозивните материји се должни да го уредат начинот на ракувањето со експлозивните материји, начинот на контролата, кој, кога и како ќе ја врши таа контрола, правата, должностите и одговорноста на лицата што ракуваат со експлозивни материји и на лицата што вршат контрола над употребата на овие материји.

Член 43

Од магазин за складирање на експлозивни материи заради употреба можат да се издаваат експлозивни материи само врз основа на писмено потребување издадено од одговорното лице за изведување на работите со експлозивни материи. Во потребувањето за издавање на експлозивни материи се наведува име и презиме на лицето кое може да ги преземе експлозивните материи, видот и количеството на тие материи, датум на потребувањето и датум на нивното преземање од магазинот.

Требувањето од став 1 на овој член се пишува во три идентични примероци од кои првиот се предава на работникот кој е задолжен за складирање и издавање на експлозивните материи од магазинот, вториот се отстапува на стручното лице кое ќе ракува со експлозивните материи при нивната непосредна употреба, а третиот примерок го задржува одговорното лице за изведување на работите со експлозивни материи.

Член 44

При полнењето на секоја бушотина со експлозивни материи покрај стручното лице кое ќе ракува со експлозивните материи при нивната непосредна употреба, присуствуваат уште двајца работници од правното лице, државниот или друг орган што ги изведува работите на минирањето и сите тројца работници записнички констатираат дека наведените експлозивни материи по вид и количество се ставени во бушотините.

После секое минирање, се врши проверка дали сите експлозивни материи ставени во бушотините експлодирале. Неексплодираните експлозивни материи исфрлени од бушотините се собираат и евидентираат по вид и количество во записникот од став 1 на овој член.

Член 45

Правното лицед, државните и другите органи и лицата кои употребуваат експлозивни материи, се должни изведувањето на работите со овие материи да го вршат на начин, под услови и со такви количества на експлозивни материи со кои не се загрозува животот и здравјето на луѓето, човековата околина и материјалните добра.

По правило, минирањето се врши со такви видови и количества експлозивни материи со кои се постигнува само растресување, а не и исфрлање на материјалот од своето лежиште.

Само во исклучителни случаи, кога постојат оправдани причини за тоа, може да се примени и минирање со кое се исфрла материјалот од своето лежиште.

Член 46

Правното лицед, државните и другите органи и лицата се должни, непосредно пред да се изврши палењето на мините, од зоната на опасноста да го отстранат добитокот и неповиканите лица, а со поставување на стража и преземање на други мерки за заштита за време на палењето на мините да спречат пристап на добиток и неповикани лица во зоната на опасноста.

Член 47

Правното лицед, државните и другите органи на кои им е одобрена набавка на експлозивни материји, заради нивна употреба, се должни да водат евиденција за набавените, потрошените, уништените, позајмените и исчезнатите експлозивни материји.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- 1) назив и седиште на претпријатието од која се набавени експлозивните материји;
- 2) вид и количество на набавените експлозивни материји;
- 3) назив на органот кој ја одобрил набавката, број и датум на издаденото одобрение;
- 4) податоци за видот и количеството, времето во кое се потрошени и работите на кои се потрошени експлозивните материји;
- 5) податоци за видот и количеството на исчезнатите експлозивни материји и за околностите под кои тие исчезнале;
- 6) датум на набавените, потрошените, уништените, позајмените или исчезнатите експлозивни материји.

Член 48

Работникот кој е задолжен за складирање и издавање на експлозивни материји од магазин, не може истовремено да врши и работи на стручно лице кое ракува со експлозивни материји при нивната непосредна употреба.

Член 49

Лице кое набавило експлозивни материји е должно по завршените работи, а најдоцна до рокот определен во одобрението за набавка, непотрошените експлозивни материји да ги врати на правното лице од која ги набавило или да ги уништи и за тоа најдоцна два дена пред денот на уништувањето да го извести органот што ја одобрил нивната набавка.

Член 50

Доколку правното лицед, државните или други органи кои употребуваат експлозивни материји се определат да ги уништат остатоците од експлозивните материји и неупотребливата амбалажа во која биле спакувани тие материји, се должни за тоа најдоцна два дена пред денот на уништувањето да го известат органот што ја одобрил нивната набавка.

VI. СКЛАДИРАЊЕ

Член 51

Правното лицешто произведуваат експлозивни материји, или се занимаваат со промет на експлозивни материји или тие материји ги употребуваат во вршењето на својата редовна дејност, можат да складираат такви материји само во магазини посебно одобрени и изградени за таа намена.

Магазини за складирање на експлозивни материји надвор од кругот на правното лицекои се занимаваат со производство на овие материји можат да се лоцираат само на површини кои за таа намена се определени со просторните или урбанистичките планови или во општите акти на општината со кои се регулираат режимот и условите на градење во населените места.

Во просторните и урбанистичките планови или во општите акти на општината, со кои се регулираат режимот и условите на градење во населените места, мора да се предвиди и заштитна зона околу магацините за сместување на експлозивни материји.

Површините на кои се поставуваат преносни магацини (во натамошниот текст: контејнери), или се градат продавници и прирачни складови за складирање на експлозивни материји, не мораат да бидат определени со просторните и урбанистичките планови или со општите акти на општината со кои се регулираат режимот и условите на градење во населените места.

Член 52

Магацини за складирање на експлозивни материји од член 51 ставови 1 и 2 на овој закон, можат да се лоцираат и изградат како подземни, вкопани и надземни само надвор од населени места и доволно оддалечени од јавни патишта, железнички пруги и далноводи со висок напон.

Во заштитната зона околу магацините за складирање на експлозивни материји не може да се одобри изградба на други објекти, освен на такви кои служат за обезбедување на магацините.

Член 53

Решение за локација на магазин за складирање експлозивни материји издава Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, по претходно прибавена согласност на локацијата од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Член 54

Подносителот на барањето за издавање решение за локација на магазин за складирање на експлозивни материји, покрај барањето приложува:

- ситуација во најмалку 5 примероци со диспозиција на магацините што ќе се градат за складирање на експлозивни материји и нивна оддалеченост од најблиските населени места, јавни патишта, железнички пруги, далноводи со висок напон и други постојни околни објекти;
- опис на намената на објектите вцртани во ситуацијата;
- технички опис на магацините за складирање експлозивни материји, од каков вид се (подземни, вкопани или надземни, со заштитен насип или без заштитен насип);
- податоци за видовите на количествата на експлозивните материји што ќе се складираат одделно во секој магазин, со опис на својствата на секој вид на експлозивните материји.

Член 55

Согласност во поглед на техничкото решение и предвидените мерки за заштита од пожари и експлозија во проектот за заштита од експлозија за изградба на магазин за складирање на експлозивни материји дава Министерството за внатрешни работи.

Член 56

Во вршењето на техничкиот преглед на магазин за складирање на експлозивни материји учествува и овластен претставник од Министерството за внатрешни работи.

Решението за употреба на магазин од став 1 на овој член нема да се издаде сè додека не се спроведат мерките за заштита од пожар и експлозија предвидени во инвестиционо-техничката документација.

Член 57

Правното лицед, државните и други органи чија дејност бара редовна употреба на експлозивни материји, а употребата не е врзана за постојана локација (изградба на патишта, потреби на шумарството, рударски или геолошки истражувања) можат тие материји да ги складираат и во контејнери што се изработени за таа намена.

Во еден или повеќе контејнери, на една локација можат да се складираат најмногу до 2.000 килограми експлозив и до 4.000 единици соодветни средства за палење на експлозивот.

Контејнерите се поставуваат на меѓусебно растојание и на оддалеченост од другите околни објекти како и постојаните магазини со еднаков капацитет за складирање на експлозивни материји.

Член 58

Решение за локација на контејнери, продавници или прирачни складови за складирање на експлозивни материји издава Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, по претходно прибавена согласност на локацијата од Министерството за внатрешни работи.

Член 59

Одобрение за производство на контејнери како типски објекти за складирање на експлозивни материји издава по постапка пропишана со член 55 на овој закон.

Член 60

Пред да се издаде решение за употреба на контејнери за складирање на експлозивни материји, се врши технички преглед и се утврдува дали контејнерите се поставени и обезбедени во согласност со издаденото одобрение за локација и со условите што ги определил производителот на контејнерите.

Член 61

Во вршењето на техничкиот преглед на контејнери за складирање на експлозивни материји учествува и овластен претставник на Министерството за внатрешни работи.

Решение за употреба на контејнер нема да се издаде, се додека не се спроведат мерките за заштита определени во одобрението за локација, условите определени од производителот на контејнерот и овој закон.

Член 62

Правното лицешто имаат магазин за складирање на експлозивни материји се должни да водат евиденција за набавените, продадените, потрошените, позајмените, уништените, исчезнатите или на друг начин отуѓените видови и количества експлозивни материји.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

1) вид и количество на внесените експлозивни материји во магазинот, датум на внесувањето, потпис на лицето што ги примило, потпис на лицето што ги предало, назив и седиште на правното лице од која се набавени експлозивните материји, број и датум на одобрението и назив на органот кој го издал одобрението врз основа на кое се набавени експлозивните материји и вкупното количество на експлозивните материји во магазинот по видови;

2) вид и количество на издадените експлозивни материји, датум на издавањето, број, датум и од кого е потпишано требувањето, односно издадено одобрението за набавка врз основа на кое се издадени експлозивни материји од магазинот, потпис на лицето што ги предало, потпис на лицето што ги примило, намената за која се издадени и назив и седиште на правното лице, односно име, презиме, адреса на станот и број на личната карта на лицето за чии потреби се издадени експлозивните материји и вкупно количество на преостанатите експлозивни материји во магазинот по видови;

3) вид, количество и датум на исчезнатите експлозивни материји.

Евиденцијата од став 2 на овој член се води од магазионерот во посебна книга која е укоричена, со нумерирани страници, прошиена и заверена од Министерството за внатрешни работи,

VII. НАДЗОР

Член 63

Надзор над спроведувањето на мерките за заштита пропишани со овој закон и превентивните и заштитни мерки пропишани со Законот за промет на експлозивни материји, Законот за превоз на опасни материји, техничките нормативи и услови за овој вид материји, врши Министерството за внатрешни работи .

Член 64

Службеното лице (инспекторот за заштита од пожар), кое врши надзор над спроведувањето на пропишаните мерки за заштита и другите превентивни и заштитни мерки, е овластено да влегува во просториите, објектите и градилиштата во кои се произведуваат, превозуваат, употребуваат или складираат експлозивни материји и да врши увид во спроведувањето на мерките за заштита и другите превентивни и заштитни мерки и техничките нормативи и услови за овој вид материји.

Правното лице, државните и другите органи и граѓаните се должни на службеното лице од став 1 на овој член да му дадат потребни податоци и објаснувања.

Член 65

Во вршењето на надзорот од член 63 на овој закон, Министерството за внатрешни работи може да:

- 1) нареди утврдените неправилности да се отстранат и да определи рок во кој тие неправилности треба да се отстранат;
- 2) забрани употреба на магазин, продавници или прирачен склад за складирање на експлозивни материи кои не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и техничките нормативи и услови за овој вид материи;
- 3) забрани натамошно ракување со експлозивни материи на лица кои не се стручно оспособени за ракување со тие материи;
- 4) привремено забрани вршење на одделни работи со врска со производството, превозот, прометот, употребата и складирањето на експлозивни материи, ако во поглед на местото, времето и начинот на вршењето на тие работи не се исполнети пропишаните услови;
- 5) нареди преземање на мерки за заштита и други превентивни и заштитни мерки во врска со производството, превозот, прометот, употребата и складирањето на експлозивните материи.

Член 66

Против решението со кое се налагаат мерки од член 65 на овој закон може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 67

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 1000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 1000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако:

- 1) со општ акт не организира трајно вршење на внатрешна контрола над ракувањето и непосредната употреба на експлозивните материи во согласност со пропишаните технички нормативи и услови за овој вид материи (член 9 став 2);
- 2) објектите од член 14 на овој закон не се опремени со уреди, техничка опрема и средства за гаснење на пожар и заштита од експлозија, а ако се надземни — немаат громобранска инсталација (член 16 став 1);
- 3) уредите, техничката опрема и средствата за гаснење пожар и заштита од експлозија или громобранската инсталација трајно не ги одржува во исправна состојба (член 16 став 2);
- 4) за внатрешниот промет произведува такви видови експлозивни материи чие производство не е одобрено (член 22 став 1);
- 5) увезува експлозивни материи за производство на други видови експлозивни материи без атест од странскиот производител, со кој се докажуваат нивните својства (член 23);
- 6) не издаде атест за експлозивните материи што се пуштаат во промет (член 24);
- 7) експлозивните материи не ги пакува и означува на пропишан начин или кон секое единично пакување не стави упатство за начинот на ракувањето, превозот, употребата, уништувањето и условите за складирање на односниот вид експлозив на материја (член 26);

- 8) не води евиденција од членовите 27, 47 или 62 на овој закон;
 - 9) во внатрешниот сообраќај превозува експлозивни материји без одобрение (член 29 став 1);
 - 10) се занимава со промет на експлозивни материји без одобрение (член 34 став 1);
 - 11) со општ акт не ги уреди прашањата од член 42 став 1 на овој закон;
 - 12) складира експлозивни материји во магацини кои не се посебно одобрени и изградени за таа намена (член 51 став 1);
- За прекршок од став 1 на овој член ќе му се изрече глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице.

Член 68

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако:

- 1) објектите за производство на експлозивни материји не ги обезбеди со постојана стража, техничка опрема, направи и средства за почетно гаснење пожар, огради, осветлување и со истакнување знаци за забрана и предупредување (член 17);
- 2) натоварува, претоварува или истоварува експлозивни материји на места на кои се доведува во опасност животот и здравјето на луѓето, човековата околина и материјалните добра (член 28);
- 3) врши повеќекратен превоз на експлозивни материји без одобрение (член 31 став 1);
- 4) два часа пред почетокот на секој единичен превоз не го извести Министерството за внатрешни работи кој му го издал одобрението, од кое место и во кое време ќе започне превозот на експлозивните материји (член 31 став 2);
- 5) во моторно возило со кое се превозува пратка на експлозивни материји во поголемо количество од 10 килограми и на релација подолга од 10 километри не се наоѓа и придружник на возачот (член 33);
- 6) продавницата или прирачниот склад не се изградени од огноотпорен материјал и заштитени од провална кражба (член 35 став 1);
- 7) во продавница во која се продава и друга стока, експлозивните материји не се сместени во масивна метална каса или во издвоена просторија во продавницата (член 35 став 2);
- 8) експлозивните материји во продавница или прирачен склад не се складирали според техничките нормативи и услови за овој вид материји, упатството на производителот и според условите утврдени со овој закон (член 35 став 3);
- 9) набавува експлозивни материји заради употреба без одобрение (член 36 став 1);
- 10) изведува работи со експлозивни материји спротивно на член 45 став 1 од овој закон;
- 11) пред палењето на мините, од зоната на опасноста не го отстрани добитокот и неповиканите лица или за време на палењето на мините не постави стража и не преземе и други мерки за заштита со кои се спречува пристап на добиток и неповикани лица во зоната на опасноста (член 46);

12) најдоцна два дена пред денот определен за уништување на експлозивните материји не го извести органот што ја одобрил нивната набавка (член 50).

За прекршок од став 1 на овој член ќе му се изрече глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице.

Член 68-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 69

Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) не ги преземе сите пропишани превентивни и други мерки за заштита на животот и здравјето на луѓето, човековата околина и материјалните добра, како и за заштита од злоупотреба на овие материји (член 10);

2) ракува со експлозивни материји, а не ги исполнува пропишаните услови од член 11 став 1 на овој закон;

3) произведува експлозивни материји (член 13 став 4);

4) набавува експлозивни материји заради употреба без одобрение (член 36 став 1);

5) издаде експлозивни материји на лице на кое не гласи одобрението за нивната набавка (член 37 став 1);

6) издаде експлозивни материји на овластено лице кое е под дејство на алкохол или други околности што го прават неподобен за преземање на експлозивните материји (член 37 став 2);

7) експлозивните материји кои со одобрение ги набавил ги продаде или даде на заем (член 39);

8) експлозивните материји не ги чува грижливо или не се придржува на мерките за заштита и упатството на производителот (член 40);

9) од магазин издаде експлозивни материји без писмено потребување (член 43 став 1);

10) е задолжен за складирање и издавање на експлозивни материји од магазин и истовремено врши работи на стручно лице кое ракува со овие материји при нивната непосредна употреба (член 48);

11) до определениот рок во одобрението за набавка, непотрошените експлозивни материји не ги врати на правното лице од која ги набавил или ги уништи и за тоа не го извести органот што ја одобрил нивната набавка (член 49).

Член 69-а

За прекршоците предвидени со одредбите од членот 69 став 1 на овој закон, прекршочната постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на комисијата.

Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја.

Член 69-б

Прекршочната постапка за прекршоците утврдени со членовите 67 и 68 од овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.

Член 69-в

Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на комисијата од членот 69-а од овој закон, како и постапката по правниот лек се спроведува согласно со Законот за прекршоците.

Член 69-г

По исклучок од членот 69-а од овој закон кога сторителот на прекршокот е странец, се поведува прекршочна постапка до надлежниот суд.

Член 70

Се овластуваат инспекторите за заштита од пожар и полицајците кога ќе дознаат за прекршок од член 69 став 1 точките 3, 4, 5, 6, 8 и 11 од овој закон, привремено да ги одземат експлозивните материи кои се предмет на прекршокот.

Експлозивните материи привремено одземени по став 1 на овој член се чуваат на место кое што ќе го определи Министерството за внатрешни работи.

Експлозивните материи одземени во прекршочната постапка се предаваат на претпријатие, државен или друг орган што ќе ги употреби за изградба на скривници и други објекти на одбраната или други објекти во државна сопственост.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

Се овластува Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија во согласност со Републичкиот секретаријат за образование и наука да донесе поблиски прописи за стручната подготовка на лицата кои ракуваат со експлозивни материи.

Поблиските прописи од став 1 на овој член ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Членот 72 е укинат, види: Одлука на Уставниот суд на РСМ, У.бр.20/2022 од („Службен весник на РСМ“ бр.78/23).

Член 73

Правното лице се должни самоуправните општи акти да ги усогласат со одредбите на овој закон или да донесат нови во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 74

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување на Законот
за заштита од експлозивни материи
("Службен весник на СРМ" бр.51/88)

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување на Законот
за заштита од експлозивни материи
("Службен весник на СРМ" бр.36/90)

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување на Законот
за заштита од експлозивни материи
("Службен весник на РМ" бр.12/93)

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за заштита од експлозивни материи
("Службен весник на РМ" бр.66/07)

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за заштита од експлозивни материи
("Службен весник на РМ" бр.84/08)

Член 8

Министерот за внатрешни работи во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе прописи за формата и содржината на обрасците на одобрението за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи, барањето за издавање одобрение за вршење на дејноста - производство на експлозивни материи, одобрението за превоз на експлозивни материи,

барањето за издавање одобрение за превоз на експлозивни материји, одобрението за повеќекратен превоз на експлозивни материји, одобрението за промет на експлозивни материји, барањето за издавање одобрение за прометевоз на експлозивни материји, одобрението за набавка на експлозивни материји и барањето за издавање одобрение за набавка на експлозивни материји.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за заштита од експлозивни материји
(„Службен весник на РМ“ бр.135/11)

Член 4

Подзаконскиот акт од членот 13-а став 2 од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По влегувањето во сила на подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член во „Службен весник на Република Македонија“ истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од членот 3 став 1 од овој закон која ќе започне да се применува со започнување на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за заштита од експлозивни материји
(„Службен весник на РМ“ бр.148/15)

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување
на Законот за заштита од експлозивни материји
(„Службен весник на РСМ“ бр.294/21)

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СО ОДЛУКА на Уставниот суд на Република Северна Македонија
У.бр. 20/2022 („Службен весник на РСМ“ бр.78/23)

1. СЕ УКИНУВААТ: член 31 став 3 во делот „член 30“; член 59 во делот „Министерство за стопанство“ и член 72 ставови 1 и 2 од Законот за заштита од експлозивни материји („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр.4/1978, 10/1978-исправка, 51/1988 и 36/1990; „Службен весник на Република Македонија“ бр.12/1993, 66/2007, 84/2008, 135/2011 и 148/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.294/2021).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.